



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 11 март 1981
Скопје
Број 7 Год. XXXVII

Претплатата за 1981 година изнесува 850 динари. Овој број чини 20 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

67.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 58 од Законот за системите за врски, за радиосообраќај и поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај („Службен весник на СРМ“ број 14/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 18 февруари 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПОШТЕНСКИ, ТЕЛЕГРАФСКИ И ТЕЛЕФОНСКИ СООБРАЌАЈ „СКОПЈЕ“ — СКОПЈЕ

Се дава согласност на Самоуправната спогодба за здружување на основните организации на здружениот труд во Работната организација за поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај „Скопје“ — Скопје, на одредбите што се однесуваат на развојот на ППТ сообраќај, организацијата на работењето, здружувањето на средствата, постапката за издвојување на одделни основни организации од работната организација и за другите статусни промени, што ја донесоа работниците на основните организации на здружениот труд во составот на Работната организација на референдумот, одржан на 17 октомври 1980 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-429
18 февруари 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Потпретседател на Собранието на СРМ,
Мито Мицајков, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

68.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 17 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници за воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 18 февруари 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗМЕНАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ СТАНДАРД ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Се дава согласност на измената на Републичкиот стандард за задолжително основно образование, утврдена од Собранието на Републичката са-

моуправна интересна заедница за основно образование, на седницата одржана на 26 декември 1980 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-459
18 февруари 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

69.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 20 од Законот за самоуправните интересни заедници за воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 18 февруари 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1981 ГОДИНА

Се дава согласност на висината на придонесот од личен доход од работен однос за обезбедување средства на Републичката самоуправна интересна заедница за основно образование за 1981 година, утврден со Одлуката за утврдување на стапката на придонесот од личен доход од работен однос за обезбедување средства на Републичката самоуправна интересна заедница за основно образование за 1981 година, донесена од Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за основно образование, на седницата одржана на 26 декември 1980 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-460
18 февруари 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

70.

Врз основа на член 393, точка 4 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА НАСОЧУВАЊЕ НА ИЗДВОЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ПОСЕБНА СМЕТКА ОД ДАНОКОТ НА ДОХОД ВО 1979 ГОДИНА

Член 1

Издвоените средства од данокот на доход во 1979 година на посебна сметка во износ од 29.717.000 динари, се насочуваат за додатно стимулирање на извозот во 1980 година преку Самоуправната интересна заедница за економски односи со странство на Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-213/1
29 јануари 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

71.

Врз основа на член 28 и 32 од Законот за системот на цените и општествената контрола на цените на производите и услугите („Службен весник на СРМ“ бр. 33/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ЦЕНОВНИК ЗА ПООДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА ЦЕНИ ЗАРАДИ ЗАВЕРКА

1. Производителските организации на здружен труд, односно организациите на здружен труд што вршат услуги (во натамошниот текст: организации на здружениот труд) се должни да доставуваат ценовник на Републичката заедница за работите на цените заради заверка пред зголемувањето на цените и тоа за следните производи, односно услуги:

ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО

0112	Преработка на неметални минерали (без градежни материјали)
01121	Производство на стакло
011212	Производство на амбалажно стакло (само за масло за јадење)
0113	Металопреработувачка дејност
01131	Производство на метален репродукционен материјал
011314	Производство на метална амбалажа
	Производство на метална амбалажа од црн подинокван и бел лим, од алуминиумски и олово, производство на челични боци и др. (амбалажа, само масло за јадење и тврди сирења)
0118	Производство на базно-хемиски производи
01183	Производство на хемиски влакна и пластични маси
	ПВЦ компаунд: компаунд наменет за производство на пластична амбалажа за масло за јадење

0121

Производство на градежни материјали

01212 012120

Производство на цемент

01214 012141

Производство на азбестни цементни производи

0130

Производство на прехранбени производи

01305 013050

Преработка и конзервирање на млеко (само путер и сите тврди сирења)

0132 01320 013200

Производство на добиточна храна од индустриско потекло

1102 11020

Осигурување на имоти и лица

110201

Осигурување

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Наредбата за доставување на ценовници заради евидентирање („Службен весник на СРМ“, бр. 46/73)

3. Оваа одлука ќе се применува до склучување на самоуправни спогодби, односно општествени договори, а ќе важи најмногу шест месеци од денот на објавувањето.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-233/1
28 јануари 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

72.

Врз основа на член 2 од Одлуката за утврдување на вкупниот износ на девизите за потребите на Републиката и општините во 1981 година („Службен весник на СРМ“, број 43/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ВО 1981 ГОДИНА

Член 1

Девизите за потребите на Републиката и на општините, утврдени во динарска противвредност од 520.487.000 динари, можат да се користат за нестоковни и стоковни плаќања и за отплата на анuitети на републичките органи и организации, општествено-политичките организации, општествените организации, општинските органи, градот Скопје и Заедницата на општините и градовите на Македонија и тоа:

1) за нестоковни плаќања — до износ од	22.090.000 динари
2) за стоковни плаќања — до износ од	199.990.000 динари
3) за отплата на анuitети — до износ од	266.270.000 динари

Од вкупниот износ на девизите од став 1 на овој член се издвојува износот 32.137.000 динари за намиравање на непредвидени и на недоволно предвидени расходи (средства на резервата).

Средствата за резервата од став 2 на овој член ќе се користат по одделни решенија на Извршниот совет. Се овластува републичкиот секретар за финансии да може да одобрува користење на средствата од резервата, кои во секој поединечен случај не го надминуваат износот од 100.000 динари.

Член 2

Со распоредот на девизите за 1981 година, кој е составен дел на оваа одлука, се утврдуваат највисоките износи на девизите за одделни корисници.

Член 3

Девизните средства распоредени со оваа одлука ќе можат да се користат во конвертибилни и останати девизи.

Член 4

Се овластува републичкиот секретар за финансии, според потребите, да донесува решенија за користење на девизите за потребите на органите на општините, Градот Скопје и Заедницата на општините и градовите на Македонија

Член 5

Во средствата утврдени во распоредот на девизите за 1981 година за одделни корисници се вклучуваат и искористените средства според член 3 од Одлуката за утврдување на вкупниот износ на девизите за потребите на Републиката и на општините за 1981 година

Член 6

Корисниците на девизите ќе му поднесат на Републичкиот секретаријат за финансии извештај

за користењето на девизите според оваа одлука, тримесечно, кумулативно, во рок од 5 дена по истекот на тримесечјето, а годишен извештај до 10 јануари 1982 година.

Член 7

Републичкиот секретаријат за финансии ќе се грижи за спроведувањето на оваа одлука.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 23-333/1
11 февруари 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

РАСПОРЕД НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ
НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1981 ГОДИНА

Ред. бр.	К о р и с н и к	Стоковни плаќања	Нестоковни плаќања	Отплата на ануитети	Вкупно динари
1.	Собрание на СР Македонија	300.000	300.000	—	600.000
2.	Извршен совет на Собранието на СР Македонија	3.000.000	6.000.000	—	9.000.000
3.	Секретаријат за кадровски прашања	—	500.00	—	500.000
4.	Републички секретаријат за народна одбрана	8.000.000	—	—	8.000.000
5.	Републички секретаријат за внатрешни работи	60.000.000	200.000	—	60.200.000
6.	Републички секретаријат за финансии	—	—	11.000.000	11.000.000
7.	Републички секретаријат за општостопански работи и пазар	12.000.000	—	—	12.000.000
8.	Републички секретаријат за сообраќај	18.000.000	60.000	—	18.060.000
9.	Републички секретаријат за наука и образование	—	300.000	—	300.000
10.	Републички секретаријат за здравство и социјална политика	16.000.000	—	—	16.000.000
11.	Републички секретаријат за меѓународни односи	—	300.000	—	300.000
12.	Републички секретаријат за информации	670.000	400.000	—	1.070.000
13.	Републички штаб за територијална одбрана	10.000.000	—	—	10.000.000
14.	Републичка комисија за културни врски со странство	100.000	4.000.000	—	4.100.000
15.	Републичка комисија за односи со верските заедници	—	600.000	—	600.000
16.	Републички завод за статистика	1.000.000	—	—	1.000.000
17.	Републички завод за меѓународна научно-техничка соработка	—	1.000.000	—	1.000.000
18.	Републички хидрометеоролошки завод	3.000.000	300.000	—	3.300.000
19.	Централен комитет на Сојузот на комунистите на Македонија	400.000	80.000	—	480.000
20.	Републичка конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија	120.000	50.000	—	170.000
21.	Служба на општественото книговодство	2.000.000	—	—	2.000.000
22.	Завод за геодетски и фототраметриски работи	400.000	—	3.270.000	3.670.000
23.	Радио-телевизија — Скопје	60.000.000	3.000.000	55.500.000	118.500.000
24.	Собранија на општините	5.000.000	5.000.000	—	10.000.000
25.	Совет за изградба, одржување и реконструкција на патиштата во СР Македонија	—	—	196.500.000	196.500.000
26.	Девизна резерва	—	—	—	32.137.000
ВКУПНО:		199.900.000	22.090.000	266.270.000	520.487.000

73.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80) и член 18 од Законот за студентските домови („Службен весник на СРМ“ број 27/77), републичкиот секретар за наука и образование донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА УСЛОВИТЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА СТУДЕНТСКИОТ ДОМ ВО БИТОЛА

1. Се утврдува дека се исполнети условите за почеток со работа на Студентскиот дом во Битола, предвидени во член 15 од Законот за студентските домови.

2. Решението да се достави до Студентскиот дом — Битола, Собранието на Општина Битола, Републичката заедница на насоченото образование и до архивата при овој Секретаријат.

3. Решението влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 11-386/1

16 февруари 1981 година

Скопје

Републички секретар за наука и образование,
Анатоли Дамјановски, с. р.

74.

Врз основа на член 37 од Законот за општествените совети и за републичките општествени совети („Службен весник на СРМ“ бр. 24/80), Републичкиот општествен совет за стопански развој и економска политика, на седницата одржана на 5 декември 1980 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА СТОПАНСКИ РАЗВОЈ И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА

1. За претседател на Републичкиот општествен совет за стопански развој и економска политика, со мандат од една година, се избира д-р Душан Вељковик, делегат на Сојузот на комунистите на Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 27-1/50

6 февруари 1981 година

Скопје

Претседавач на седницата на
Републичкиот општествен совет,
д-р Александар Донев, с. р.

75.

Врз основа на член 41 од Законот за општествените совети и за републичките општествени совети („Службен весник на СРМ“ бр. 24/80), Републичкиот општествен совет за стопански развој и економска политика, на седницата одржана на 5 декември 1980 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА СЕКРЕТАР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА СТОПАНСКИ РАЗВОЈ И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА

1. За секретар на Републичкиот општествен совет за стопански развој и економска политика, за време од четири години, се именува Љупка Шукарева, досегашен секретар на Советот.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 27-1/49

6 февруари 1981 година

Скопје.

Претседавач на седницата на
Републичкиот општествен совет,
д-р Александар Донев, с. р.

76.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата од 29 јануари 1981 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА членот 43-б од Правилникот за распоредување на чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците во Основното училиште „Пецо Даскалот“ во село Долнени, општина Прилеп, во состав на Работната организација на основното образование и воспитание „11 Октомври“ во Прилеп, донесен со референдум на 10 март 1980 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основното училиште „Пецо Даскалот“ во село Долнени, општина Прилеп, на начинот определен за објавување на самоуправни-те општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 65/80 од 6 ноември 1980 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбата од актот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што пред Судов основано се постави прашањето за согласноста на оспорената одредба од правилникот со начелото на распределба според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, како и прашањето за нејзината спротивност со ставот 3 на член 129 од Законот за здружениот труд.

4. Разгледувајќи го оспорениот правилник, во текот на постапката и на седницата, Судов утврди дека според неговиот член 37 вредноста на работите и работните задачи на секој работник во училиштето, покрај утврдените со закон основи, се искажува преку стручната подготовка односно работна способност стекната со работа, како претпоставен придонес за вршење на работите и работните задачи. Понатаму, во членот 38 од правилникот, стручната подготовка на работникот е предвидена и при утврдувањето на обемот и сложеноста на работите и работните задачи. Во членот 43 од правилникот е утврдена вредноста на работите и работните задачи и тоа во табели посебно за секој вид работа и работна задача. Вредноста на работите и работните задачи е утврдена според основите обем и сложеност, одговорност и услови за работа така, што за секој вид работи и работни задачи по овие основи е определен број на бодови. Предвидено е и вреднување на дополнителни работи и работни задачи.

Во врска со оспорениот член 43-б Судов утврди дека во него стручната подготовка се вреднува уште еднаш со нејзиното предвидување како посебен и самостоен основ. Според овој член за личен придонес на работникот во стекнувањето на доходот во училиштето и за неговата стручна подготовка, како една од претпоставките за квалитет во работењето односно за нејзиното стимулирање, на вработените им припаѓаат бодови и тоа: на квалификуван работник 20 бода, на висококвалификуван 50 бода, на работник со средна стручна подготовка 30 бода, на работник со виша 70 и на работник со висока стручна подготовка 110 бода.

4. Согласно начелото на распределба според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, на секој работник му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на таа организација. Во остварувањето на ова начело работниците во основната организација на здружениот труд се должни да утврдат основни и мерила за распределба на средствата за лични доходи, со кои треба да се обезбеди личните доходи на работниците да се утврдат врз основа на нивниот придонес во работата и во зависност од резултатите на трудот и работењето што ќе ги оствари основната организација. Еден од основите за утврдување на работниот придонес на работникот, според ставот 3 на член 129 од Законот за здружениот труд, е сложеноста на работите и работните задачи, која се изразува преку стручната подготовка на работникот.

Со оглед на тоа што во членот 43-б од правилникот стручната подготовка е предвидена како самостоен основ за утврдување на придонесот на работникот иако веќе еднаш е предвидена и вреднувана преку основот сложеност, како изразувач на сложеноста на работите и работните задачи, Судов утврди дека овој член од правилникот не е во согласност со начелото за распределба според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, како и со ставот 3 на член 129 од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 65/80

29 јануари 1981 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

77.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата од 22 јануари 1981 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УТВРДУВА дека Одлуката за основите и начинот на договарањето на здравствената заштита за 1979 година на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово бр. 0805-716 од 4 април 1979 година, во времето на важењето не била во согласност со Уставот и законот.

Оваа одлука има правно дејство како и одлука со која се укинува пропис или друг општ акт.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово на начинот определен за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 112/80 од 4 декември 1980 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што пред Судов основано се постави прашањето за согласноста на оспорената одлука со членот 18 од Уставот на СР Македонија, членот 22 од Законот за здружениот труд, членот 30 од Законот за самоуправниите интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и со уставното начело за еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност

со уставноста и законитоста содржана во алинејата 9 од одделот II на Уставните начела од Уставот на СР Македонија.

Во одговорот на наводите содржани во решението за поведување на постапка, Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово наведе дека оспорената одлука била од времен карактер затоа што во месец декември 1979 година се склучени договори за обезбедување здравствена заштита на осигурените лица за 1979 година со здравствените организации на подрачјето на заедницата и со тоа престанала нејзината важност. Меѓутоа, со оглед на тоа што од престанокот на важењето на оспорената одлука до поднесувањето на иницијативата не поминало повеќе од една година, Судов согласно ставот 2 на член 419 од Уставот на СР Македонија се впушти во оценување на нејзината уставност и законитост.

4. Разгледувајќи ја оспорената одлука Судот утврди дека со неа се утврдени основите и начинот на договарањето на здравствената заштита за 1979 година што ја даваат здравствените организации на подрачјето на Општинската заедница за здравството во Тетово. Во точката 9 од одлуката е предвидено дека здравствените организации од подрачјето на заедницата на здравственото осигурување во Тетово за здравствени услуги извршени на осигуреници од други заедници за здравствено осигурување од СР Македонија ќе вршат исплата по цените утврдени со Самоуправната спогодба за утврдување на единствени цени на здравствените услуги од амбулантно-поликлиничката и аптекарската дејност и болничко лекување во СР Македонија за 1978 година, зголемена за 14,20%, а за здравствените услуги на осигурениците од другите републики зголемени за 25%.

5. Согласно членот 18 од Уставот на СР Македонија, работниците во организациите на здружениот труд што вршат дејности во областа на здравството, стекнуваат доход со слободна размена на својот труд со трудот на работните луѓе чии потреби и интереси во здравството ги задоволуваат. Според ставот 2 на член 22 од Законот за здружениот труд, условите за стекнување доход во слободната размена на трудот се утврдуваат со самоуправни спогодби.

Од друга страна, согласно членот 30 од Законот за самоуправниите интересни заедници на здравството и здравственото осигурување, организациите на здружениот труд што вршат здравствена дејност стекнуваат средства за вршење на дејноста преку цената на здравствените услуги која се утврдува со меѓусебен договор ако заедниците не одлучат поинаку. Судов исто така, утврди дека заедниците за здравственото осигурување склучиле самоуправна спогодба за единствени цени на здравствените услуги во СР Македонија. Таква самоуправна спогодба за единствени цени Републичките заедници за здравствено осигурување склучиле и за подрачјето на цела СФРЈ. Според тоа, Судов смета дека заедницата за здравствено осигурување во Тетово не може со свој општ акт да ги утврдува критериумите и мерилата за слободна размена на трудот како што е тоа уредено со оспорената одлука. Заедниците и здравствените организации при одредување на цените на здравствените услуги се должни да се придржуваат на прописите и самоуправниите спогодби според кои се утврдуваат критериумите и мерилата за одредување на цените. Договорените цени пак се однесуваат за сите заедници чии осигуреници се користат со услугите на здравствените организации затоа што законот, ниту во наведената одредба ниту во другите негови одредби, не ја овластува самоуправната интересна заедница со свој општ акт да утврдува посебни цени за здравствените услуги на осигурениците од другите републики.

Со оглед на изнесената фактичка и правна состојба, Судов оцени дека оспорената одлука во време на нејзиното важење не била во согласност со наведените уставни и законски одредби.

Согласно членот пак 213 од Уставот на СР Македонија со правото на социјално осигурување работниот во согласност со закон, меѓу другото, си обезбедува за себе и за членовите на неговото семејство право на здравствена заштита, а неприкосновената основа на положбата и улогата на човекот ја сочинуваат, меѓу другото, еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со уставноста и законитоста. Со оглед на тоа што со оспорената одлука осигурениците од другите републики се ставаат во нееднаква положба при остварувањето на правото на здравствена заштита во однос на осигурениците од подрачјето на СР Македонија, Судов оцени дека не е во сог-

ласност и со уставното начело за еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со уставноста и законитоста содржано во алинејата 9 од одделот II на Уставните начела од Уставот на СР Македонија.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 112/80

21 јануари 1981 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

90.

Врз основа на член 34 од Законот за системот на цените и за општествената контрола на цените на производите и услугите („Службен весник на СРМ“ бр. 33/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Стопанската комора на Македонија, Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, Републичкиот совет на потрошувачите и корисниците на услуги при Републичкиот одбор на месните заедници, Републичката самоуправни интересна заедница за енергетика на Македонија, Републичката самоуправни интересна заедница на железничкиот сообраќај на Македонија, Републичката самоуправни интересна заедница на ПТТ — сообраќајот на Македонија, Заедницата за осигурување на имоти и лица, РТВ — Скопје, Здружниот сојуз на Македонија и Деловното здружение „Македонија сообраќај“ склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР ЗА ОСНОВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА РАБОТИТЕ НА ЦЕНИТЕ

Член 1

Со цел да се создадат услови работниците во основните и другите организации на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници да ги уредуваат своите меѓусебни односи и да ги усогласуваат своите интереси и да ги остваруваат своите права и обврски во областа на цените и општествената контрола на цените, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Стопанската комора на Македонија, Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, Републичкиот одбор на месните заедници, Републичката самоуправни интересна заедница за енергетика на Македонија, Републичката самоуправни интересна заедница во железничкиот сообраќај на Македонија, Републичката самоуправни интересна заедница на ПТТ — сообраќајот на Македонија, Заедницата за осигурување на имоти и лица, РТВ — Скопје, Здружниот сојуз на Македонија и Деловното здружение „Македонија сообраќај“ (во натамошниот текст: учесници на договорот) склучуваат Општествен договор за основање на Републичка заедница за работите на цените (во натамошниот текст: Републичка заедница).

Член 2

Учесниците на Општествениот договор се согласија да се оснива Републичката заедница и истата да се организира така да го обезбеди остварувањето на следните заеднички цени:

1. Самоуправно уредување на односите во областа на цените на производите и услугите кои се од интерес на Републиката, во согласност со заедничката економска политика;

2. Унапредување и насочување на самоуправните односи и ускладување на интересите на самоуправните организации и заедници во остварувањето на нивните права и обврски во областа на цените;

3. Остварување на соработка и усогласување на ставовите за сите прашања што се од заеднички интереси на учесниците на договорот, утврдувањето и спроведувањето на утврдената политика на цените како и предлагање на мерки и други прашања од делокругот на Републичката заедница;

4. Создавање на услови за понатамошно доизградување на општествената контрола на цените и нејзиното вршење од страна на самоуправните организации и заедници и организираните потрошувачи;

5. Усогласувањето на ставовите и интересите на основните и другите организации на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници во предлагањето и спроведувањето на политиката на цените

Член 3

Учесниците на договорот се согласија Републичката заедница, задачите и работите, утврдени со закон, да ги врши на следниот начин:

1. Во постапката за донесувањето на прописи, за кои е со закон овластена, да подготвува материјали, да ги доставува на учесниците на договорот и да зазема ставови по предлозите на учесниците на овој договор;

2. Во подготвувањето на основи за утврдување на политиката на цените и предлагањето на мерки за нејзиното спроведување, ќе поаѓа од движењето и односите на цените, тенденциите во движењето на цените и да ги оценува условите значајни за нивото и односите на цените и спроведувањето на политиката на цените;

3. При општественото договарање и самоуправното спогодување за цените им дава стручна помош на основните и другите организации на здружениот труд на тој начин што го следи и анализира движењето на цените, економската состојба, посебно од аспект на влијанието на цените врз доходот на организациите на здружениот труд и им дава податоци со кои располага за состојбата во примарната распределба;

4. Може да учествува во склучувањето на општествените договори и дава стручна помош, по потреба, при склучувањето на самоуправните спогодби со кои се уредуваат прашањата во областа на цените за производите и услугите од интерес на Републиката;

5. Им дава на учесниците на договорот соодветни информации и податоци за влијанието од предложените промени на цените врз трошоците на

репродукцијата, трошоците за живот и развојот на производните снаги на општеството;

6. Во вршењето на општествената контрола на цените ја следи и оценува промената на критериумите за формирање на цените утврдени со закон, а со цел за воспоставување на поравномерни односи во примарната распределба и за тоа ги известува заинтересираните организации на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници,

7. При вршењето на општествена контрола на цените и вршењето на задачите и работите на непосредна контрола на цените, на начин утврден со Закон, за производите и услугите од интерес на Републиката, особено ја оценува состојбата на пазарот и односите на цените;

8. Ако врз основа на согледување или анализа се утврди дека настапиле околностите, предвидени со закон, кои не го обезбедуваат движењето на цените во согласност со утврдената политика, му предлага на Извршниот совет превземање на мерки на непосредна контрола на цените;

9. На барање на Извршниот совет на Собранието на СРМ повремено врши согледување за движењето на цените, условите во кои се одвивало движењето и основите што делувале на таквото движење на цените.

Член 4

На барање на основните и другите организации на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, Републичката заедница, во рамките на своите можности, им дава стручна помош и остварува стручна соработка во согласност со законот и овој договор.

Во вршењето на работите и задачите, Републичката заедница соработува со Сојузната заедница и со заедниците на другите републики и автономни покраини по прашањата од областа на цените, а во согласност со законот и овој договор.

Член 5

Учесниците на овој договор се согласија преку Републичката заедница да ја информираат јавноста за спроведувањето на овој договор.

Член 6

Учесниците на Договорот се согласија средствата за работа на Републичката заедница да се обезбедат во согласност со Законот, а во зависност од обемот на задачите и работите утврдени во програмата за работа на Републичката заедница.

Член 7

Учесниците на Договорот се согласија задачите и работите што треба да ги врши Републичката заедница, согласно Законот, да се утврдуваат со програма за работа.

Член 8

Учесниците на договорот се согласија начинот на работата и одлучувањето во Советот на Републичката заедница поблиску да се уредува со Статутот на Републичката заедница и деловникот за работата на Советот на Републичката заедница.

Член 9

Учесниците на Договорот се согласија по склучувањето и самоуправната спогодба за оснивање на Републичката заедница да делегираат членови во Советот на Републичката заедница и тоа:

Три члена на Советот на Републичката заедница ги именува и разрешува Извршниот совет од редот на своите членови и од редот на функционерите кои раководаат со работата на републичките органи на управата, односно републичките организации.

Во Советот на Републичката заедница Стопанската комора на Македонија делегира 15 членови.

Заедницата на општините и градовите на Македонија, Сојузот на синдикатите на Македонија, Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, Советот на потрошувачите и корисниците на услугите при Републичкиот одбор на месните заедници, Самоуправната интересна заедница од областа на електростопанството, Самоуправната интересна заедница за железнички сообраќајни организации, ПТТ-сообраќајот, РТВ-Скопје, Заедницата за осигурување на имоти и лица, Здружниот сојуз на Македонија, Деловната заедница за осигурување на имоти и лица, Деловната заедница „Македонија сообраќај“ и другите заедници делегираат во Советот на Републичката заедница по еден член.

Член 10

Учесниците на овој договор се согласија изборот и именувањето на членовите на Советот на Републичката заедница, да го утврдува секој учесник на овој договор, за членот кого го делегира, односно именува со самоуправен општ акт.

Член 11

Кон овој договор можат да пристапат дополнително и други заедници.

Член 12

Овој договор влегува во сила со неговото потпишување од овластените претставници на учесниците на Договорот.

Член 13

Овој договор ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

УЧЕСНИЦИ НА ДОГОВОРОТ:

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија,
Стопанската комора на Македонија,
Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија,
Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија,
Републичкиот совет на потрошувачите и корисниците на услуги при Републичкиот одбор на месните заедници,
Републичката самоуправна интересна заедница за енергетика,
Републичката самоуправна интересна заедница на железничкиот сообраќај,
Републичката самоуправна интересна заедница на ПТТ-сообраќај,
Заедницата за осигурување на имоти и лица,
Радио и телевизија — Скопје,
Здружниот сојуз на Македонија,
Деловното здружение „Македонија сообраќај“.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАНИЕ

91.

Врз основа на член 20 од Законот за самоуправните интересни заедници за воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78) и член 41 од Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за основно образование, Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за основно образование, на седницата од 26. XII. 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

За обезбедување финансиски средства за извршување на задачите утврдени со Законот за самоуправните интересни заедници за воспитание и образование се утврдува придонес на личниот доход од работен однос за Републичката самоуправна интересна заедница за основно образование за 1981 година

Член 2

Придонесот на личниот доход од работен однос од претходниот член за 1981 година се утврдува со стапка од 1⁰/о.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила по добивањето на согласност од Собранието на Социјалистичка Република Македонија, ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, а член 2 ќе се применува од 1. I. 1981 година.

Бр. 469/2

29 декември 1980 година

Скопје

Претседател,
Марија Заковска, с. р.

92.

Врз основа на член 17 од Законот за самоуправните интересни заедници за воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78) и член 11 од Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за основно образование, Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за основно образование, по претходно прибавено мислење од членовите на Заедницата, на седницата од 26. 12. 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА РЕПУБЛИЧКИОТ СТАНДАРД ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Со оваа одлука се врши следната измена на Републичкиот стандард за задолжително основно образование („Службен весник на СРМ“ бр. 13/79):

Член 4 се менува и гласи:

„Личниот доход, како елемент на Републичкиот стандард, се утврдува врз основа на бројот на вработените во задолжителното основно образование и просечниот личен доход по работник остварен во стопанството на Републиката во претходната година валоризиран со предвидениот просечен пораст на личните доходи по работник утврден со Резолуцијата за општествено-економскиот развој на Социјалистичка Република Македонија за тековната година“.

Член 2

Оваа одлука се донесува во согласност со Собранието на Социјалистичка Република Македонија, влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ и ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр 473/2

29 декември 1980 година

Скопје

Претседател,
Марија Заковска, с. р.ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА —
ДЕМИР ХИСАР

93.

Врз основа на член 27 од Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 19 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на физичката култура — Демир Хисар, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 29. XII. 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — ДЕМИР ХИСАР

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите на доходот од ОЗТ од стопанството, личен доход од работен однос од нестопанска дејност, личен доход од земјоделска дејност, личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност заради обезбедување средства на Општинската самоуправна интересна заедница на физичката култура — Демир Хисар и за здружување средства во Републичката СИЗ на физичката култура.

Член 2

Во 1981 година се утврдуваат следните стапки на придонеси и тоа:

1. придонес од доход на ОЗТ, по стапка од 0,34⁰/о;
2. придонес од личен доход од работен однос од нестопанска дејност, по стапка од 0,40⁰/о;
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,10⁰/о;
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 0,50⁰/о и
5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по стапка од 0,50⁰/о.

Член 3

Во однос на обврзниците, основницата, пресметувањето и уплатувањето на придонесот за физичка култура ќе се применуваат одредбите од член 1 од Законот за изменување на Законот за физичка култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“, бр. 43/78) и член 37, 38 и 39 од Законот за физичка култура и СИЗ на физичката култура („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74).

Член 4

Пресметувањето и плаќањето на придонесот од доходот ќе се врши на начин и според обрасците утврдени во Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данокот на доход на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“, бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79, 20/79 и 2/80).

Член 5

Од основот утврден во член 1 на оваа одлука Општинската СИЗ на физичката култура — Демир Хисар здружува средства во Републичката СИЗ на физичката култура со издвојување на:

— 0,04% од доходот на ОЗТ и

— 0,05% од личен доход од работен однос од нестопанството.

Вкупниот износ на средствата што ОСИЗ на физичката култура — Демир Хисар ги здружува во РСИЗ на физичката култура и месечниот износ на средствата ќе се утврдат со посебен договор.

Член 6

Пресметувањето и уплатувањето на здружените средства ќе ги врши Службата на општественото книговодство.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 5

18 февруари 1981 година

Демир Хисар

Претседател,
Драган Михајловски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ДЕМИР ХИСАР

94.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 18 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на културата — Демир Хисар, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 29. XII. 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ДЕМИР ХИСАР

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите на доходот од ОЗТ од стопанството, личен доход од работен однос од нестопанска дејност, личен доход од земјоделска дејност, личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност и личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност заради обезбедување средства на ОСИЗ на културата — Демир Хисар и здружување на средства за развој на творештвото и културните дејности од општ интерес за Републиката.

Член 2

Во 1981 година се утврдуваат следните стапки на придонеси и тоа:

1. придонес од доход на ОЗТ, по стапка од 0,76%;
2. придонес од личен доход од работен однос од нестопанска дејност, по стапка од 0,60%;
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,50%;
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 1% и
5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по стапка од 1%.

Член 3

Во однос на обврзниците, основницата, пресметувањето и уплатувањето на придонесот за култура ќе се применуваат одредбите од член 1 од Законот за изменување на Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 43/78), член 26, 27 и 28 од Законот за СИЗ на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74).

Член 4

Пресметувањето и плаќањето на придонесот од доходот ќе се врши на начин и според обрасците утврдени во Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данокот на доход на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“, бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/75, 13/76, 29/76, 38/77, 35/78, 9/79, 20/79 и 2/80).

Член 5

Од основот утврден во член 1 од оваа одлука Општинската СИЗ на културата — Демир Хисар за развој на творештвото и културните дејности од општ интерес за Републиката здружува средства во РСИЗ на културата со издвојување на

— 0,36% од доходот на ОЗТ и

— 0,20% од личен доход од работен однос од нестопанството.

Вкупниот износ на средствата што ОСИЗ на културата ги здружува во РСИЗ на културата и месечниот износ на средствата ќе се утврдат со посебен договор.

Член 6

Пресметувањето и уплатувањето на здружените средства ќе ги врши Службата на општественото книговодство.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 11

18 февруари 1981 година

Демир Хисар

Претседател,
Александар Трајковски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА —
ДЕМИР ХИСАР

95.

Врз основа на член 83 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78) и член 20 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Демир Хисар, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 30. XII. 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ДЕМИР ХИСАР

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите на доходот од ОЗТ од стопанството, личен доход од работен однос од нестопанска дејност, личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност и личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност заради обезбедување на средства на ОСИЗ за социјална заштита — Демир Хисар.

Член 2

Во 1981 година се утврдуваат следните стапки на придонеси и тоа:

1. придонес од доходот на ОЗТ, по стапка од 0,48%;
2. придонес од личен доход од работен однос од нестопанска дејност, по стапка од 0,40%;
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,70%;
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 1% и
5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по стапка од 1%.

Член 3

Во однос на обврзниците, основницата, пресметувањето и уплатувањето на придонесот за социјална заштита ќе се применуваат одредбите од член 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 43/78), член 87, 88 и 89 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78).

Член 4

Пресметувањето и плаќањето на придонесот од доходот ќе се врши на начин и според обрасците утврдени во Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данокот на доход на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“ бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79, 20/79 и 2/80).

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 4

18 февруари 1981 година

Демир Хисар

Претседател,

Љубе Димчевски, с. р

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — КАВАДАРЦИ
96.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 22 точка 5 од Статутот на ОСИЗ на културата и одредбите на Самоуправната спогодба за формирање на ОСИЗ на културата, Собранието на ОСИЗ на културата, на седницата одржана на 16. II. 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ НА ОСИЗ НА КУЛТУРАТА — КАВАДАРЦИ И РСИЗ НА КУЛТУРАТА — СКОПЈЕ ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонеси што ги плаќаат ООЗТ од доходот и работните луѓе во нестопанските дејности од личен доход заради обезбедување средства на ОСИЗ на културата — Кавадарци и РСИЗ на културата — Скопје.

Член 2

Во 1981 година се утврдуваат збирните стапки на придонеси:

1. придонес од доход на ООЗТ, по стапка од 0,73% (во која е содржана стапката на ОСИЗ на културата — Кавадарци — 0,43% и стапката на РСИЗ на културата — Скопје — 0,30%);

2. придонес од личен доход од работен однос од нестопанска дејност, по стапка од 0,85% (во која е содржана стапката на ОСИЗ на културата — Кавадарци — 0,65% и стапката на РСИЗ — Скопје — 0,20%).

Член 3

Распределбата ќе се врши според процентуалното учество на утврдените и пропишаните стапки, а ќе пресметува и дизвојува СОК — Кавадарци.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 03-15

16 февруари 1981 година

Кавадарци

Претседател,

Марјан Лазовски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ — КАВАДАРЦИ**97.**

Врз основа на член 9 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и врз основа на член 11 став 5 од Статутот на СИЗ за основно образование — Кавадарци, Собранието на Заедницата за основно образование, на седницата одржана на 20 II 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

Собранието на Заедницата за основно образование ги утврди следните стапки на придонеси за 1981 година:

— придонес од бруто личен доход за образовани од стопанството и нестопанството по стапка од 6,40%;

— придонес за образование од личен доход од земајќиштата дејност по стапка од 4%;

— придонес за образовани од личен доход од занаетчишката дејност на нискоаккумулативните дејности, по стапка од 12% и придонес за образование од личен доход од занаетчишката дејност од високоаккумулативните дејности по стапка од 20%.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1981 година.

Бр. 01-25/1

23 февруари 1981 година

Кавадарци

Претседател,

Лазар Влаинков, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — КАВАДАРЦИ

98.

Врз основа на член 27 од Законот за самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 21 точка 5 од Статутот на ОСИЗ на физичката култура и одредбите на Самоуправната спогодба за формирање на ОСИЗ на физичката култура, Собранието на ОСИЗ на физичката култура, на седницата одржана на 16 февруари 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — КАВАДАРЦИ И РСИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — СКОПЈЕ ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонеси што ги плаќаат ООЗТ од доходот и работните луѓе во нестопанските дејности од личен доход заради обезбедување средства на ОСИЗ на физичката култура — Кавадарци и РСИЗ на физичката култура — Скопје.

Член 2

Во 1981 година се утврдуваат збирните стапки на придонеси:

1. придонес од доход на ООЗТ, по стапка од 0,21% (во која е содржана стапката на ОСИЗ на физичката култура — Кавадарци — 0,17% и стапката на РСИЗ на физичката култура — Скопје, — 0,04%);

2. придонес од личен доход од работен однос од нестопанска дејност, по стапка од 0,35% (во која

е содржана стапката на ОСИЗ на физичката култура — Кавадарци — 0,30% и стапката на РСИЗ на физичката култура — Скопје — 0,05%.

Член 3

Пресметувањето и плаќањето на придонесот од доход ќе се врши на начин и според обрасците утврдени во Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данокот на доход на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“ бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79, 20/79 и 2/80)

Член 4

Распределбата ќе се врши според процентуалното учество на утврдените и пропишаните стапки, а ќе го пресметува и издвојува СОК — Кавадарци.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 03-14

16 февруари 1981 година

Кавадарци

Претседател,
Лазар Лалков, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — КАВАДАРЦИ

99.

Врз основа на член 14 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Кавадарци, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 26 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — КАВАДАРЦИ ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

Сите организации на здружен труд кои според Номенклатурата се распоредени во областа 1 до 8 ќе плаќаат придонес на доход за финансирање на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита — Кавадарци, по стапка 0,51%.

Во стапката од претходниот став влегува и трансформираната односно пренесена стапка на доход од Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита во висина од 0,08%.

Член 2

Сите организации на здружен труд кои според Номенклатурата се распоредени во областа 0 и 9 ќе плаќаат придонес на бруто личен доход по стапка од 0,55% за финансирање на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита.

Член 3

Стапката на придонесите од земјоделска дејност ќе изнесува 0,20% за финансирање на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита — Кавадарци

Член 4

Одлуката влегува во сила од 1 јануари 1981 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-15

0 февруари 1981 година

Кавадарци

Претседател,
Киро Гечев, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ШТИП

100.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, број 5/74, 16/74 и 9/74), член 70 од Статутот на ОСИЗ на културата — Штип, Собранието на СИЗ на културата — Штип, на седницата одржана на 12 февруари 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРИХОДИ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА ШТИП И НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд и работните луѓе од личниот доход заради обезбедување приходи на Самоуправната интересна заедница на културата на општина Штип и на Републичката заедница на културата за развој на творештвото и културните дејности од општ интерес за Републиката, за 1981 година.

Член 2

Приходите на СИЗ на културата на општината Штип и на Републичката заедница на културата ќе се остваруваат преку следните извори на приходи и по следните стапки:

1. придонес од доходот на ОЗТ (распоредени во областите по Номенклатурата од 1—11) по стапка од 1%.

Пресметувањето и плаќањето на придонесот од доходот ќе се врши на начин и според обрасците утврдени во Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данокот на доход во организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“, бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 28/77, 35/78, 9/79, 20/79 и 2/80);

2. придонес од бруто личен доход од работен однос од нестопанството, по стапка од 2,50%;

3. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,60%;

4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 3%;

5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по стапка од 3%

Член 3

Придонесот од доходот на ОЗТ (распоредени во областа по Номенклатурата од 1—11) по стапка од 1% се дели за:

— Општинската СИЗ на културата — Штип, по стапка од 0,69%;

— за Републичката заедница на културата, по стапка од 0,31%.

Придонесот од бруто личен доход од работен однос од нестопанството по стапка од 2,50%, се дели за:

— Општинската заедница на културата — Штип, по стапка од 2,30%;

— Републичката заедница на културата, по стапка од 0,20%.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0301-50

16 февруари 1981 година

Штип

Претседател,
м-р Ангел Костадинов, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРОБИШТИП

101.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници за здравство и здравствено осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), а во врска со член 31 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на заедничка седница на двата собора на делегатите корисници на услуги — работници и Соборот на давателите на услугите, одржана на 5 февруари 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИТЕ ПРИДОНЕСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствено осигурување на работниците за 1981 година, се определува во висина од 7,50% од бруто личниот доход и другите примања, во кој се содржани:

— стапка на придонесот за задолжителните видови на здравствена заштита од 4% и

— стапка на придонесот за правата од здравствената заштита што Заедницата сама ги утврдува, од 3,50%.

Член 2

Стапката на придонесот за здравствено осигурување во случај несреќа на работа и заболување од професионални болести се утврдува во висина од 0,50% од определената основица.

Основицата за пресметување на придонесот од претходниот став претставува:

1. за организациите на здружен труд од областа на стопанството, како и основните организации на здружен труд регистрирани како установи, кои во Номенклатурата за распоредување на стопанските и другите организации и државни органи по дејности се распоредени во областите од 1 до 8, остварениот доход намален за пресметаните и договорените обврски, освен данокот на доход;

2. за другите самоуправни организации и заедници, државни органи, општествено-политички организации и здруженија и други работни заедници што не се организирани како организации на здружен труд, кои во своето работење не остваруваат доход, а кои се регистрирани во областите од 9 и 0 од Номенклатурата за распоредување на стопанските и другите организации и државни органи по дејности, бруто личниот доход на вработените.

Член 3

Посебниот придонес за користење на здравствената заштита во странство се определува по стапка во износ од 30% од него личниот доход, односно од основицата утврдена со посебна одлука.

Посебниот придонес од претходниот став се распределува по видови на правата, сразмерно на стапките односно тарифата на придонесот определен во член 1 на оваа одлука.

Член 4

Стапките на придонесот за здравствено осигурување на СИЗ за вработување, за паричен надоместок на привремено невработените лица и на уживателите на пензија се определуваат во висина од 12% од исплатениот надоместок.

За лица пријавени во СИЗ за вработување, основицата за пресметување на придонесот за

здравствено осигурување ја сочинува просечниот износ на име паричен надоместок на привремено невработените лица во време за кое се плаќа придонес за здравствено осигурување.

Ако во времето кога се плаќа придонесот за здравствено осигурување основицата не може да се определи на начин утврден со претходниот став, бидејќи не се исплаќа надоместок на привремено невработени лица, како основица за пресметување на придонесот служи основицата на која последен пат е пресметан придонесот за здравствено осигурување.

Член 5

За лица кои работат по договор за дело ќе се плаќа придонес за здравствено осигурување за случај несреќа на работа, по стапка од 0,70% од исплатениот надоместок.

Член 6

Доколку со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението (во натамошниот текст: Законот) и другите општи акти на Општинската заедница основицата за пресметување на придонесите е определена во него износ, придонесите за здравствено осигурување се пресметуваат и се плаќаат по стапки, односно според тарифата пресметана за примена на него личниот доход односно примањата.

Пресметувањето на стапките и на тарифата на начин предвиден во претходниот став се врши и кога личните доходи исклучително се пресметуваат и се плаќаат во него износ, како и во случај кога во личниот доход не се содржани сите придонеси од личниот доход или истите се плаќаат по други стапки по кои придонесот се пресметува и се плаќа за поголем број работници вработени во работните организации.

Член 7

Обврзникот за уплата на придонесот е должен согласно член 105 од Законот при уплатата на придонесите за здравствено осигурување и посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство на самиот налог-уплатница да даде спецификација за уплатените придонеси по видови на правата, со ознака на основиците и на периодот за кој се пресметува и уплатува придонесот.

Доколку обврзникот за уплата на придонесите не го пополни налогот-уплатницата согласно со одредбите на став 1 на овој член, службата односно поштата нема да го прими налогот-уплатницата во смисла на член 38 од Законот за Службата на општественото книговодство.

Член 8

Придонесите ги пресметуваат и ги плаќаат обврзниците на начин утврден со закон, со Статутот на Општинската заедница и другите општи акти.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 01-61/1 од 4 февруари 1980 година.

Бр. 01-67/1
5 февруари 1981 година
Пробиштип

Претседател,
дипл. геол. инж. **Игнат Ефремов**, с. р.

102.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправни интереси заедници на здравството и здравственото осигурување и член 31 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на рамноправна седница на двата собора на Собранието, одржана на 5 февруари 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА КАТАСТАРСКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО ВРШАТ ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЛНОСТ СО СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НАД КОИ ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ПРОБИШТИП ЗА 1981 ГОДИНА

I

1. Стапката на придонесот за здравствено осигурување на работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средства за работа над кои постои право на сопственост се определува во висина од 12% од катастарскиот доход.

2. Земјоделците кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделство, плаќаат придонес за здравствено осигурување по 600 динари годишно по член.

II

Средствата што ќе се реализираат по оваа одлука се наменуваат:

— 60% за задолжителните видови на здравствена заштита и
— 40% за здравствена заштита што самостојно ја утврдува Заедницата.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 01-68/1

5 февруари 1981 година

Пробиштип

Претседател,

дипл. геол. инж. **Игнат Ефремов, с. р.**

103.

Врз основа на член 36 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), член 17 став 3 од Законот за самоуправните интереси заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 31 став 1 точка 9 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на седницата на Соборот на делегатите — корисници на услугите, одржана на 5 февруари 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА, ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

Заради порационално и економично користење на средствата наменети за здравствена заштита со оваа одлука се определуваат видовите на здравствените услуги при чие користење осигурените лица на Заедницата задолжително учествуваат во поднесувањето на трошоците, како и височината на тоа учество.

Член 2

Оваа одлука се применува на осигурените лица на Заедницата кои се осигурени по одредбите на Статутот и Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението.

Осигурените лица од претходниот став не учествуваат во трошоците при користењето на здравствените услуги кои имаат карактер на задолжителни видови на здравствена заштита и здравствените услуги предизвикани со несреќа на работа и професионални заболувања предвидени со Законот и Статутот на Заедницата.

Член 3

Осигурените лица учествуваат во поднесувањето на трошоците за:

1. здравствените услуги укажани со цел за хируршки корекции на вродените недостатоци и деформации или слични на нив, настанати пред доживување на својство на осигурено лице — со 60%;

2. здравствените услуги укажани со цел за естетска корекција на одделни делови на телото, естетски операции на носот, ушните школки, лицето, дожките, операција на брадавица и слично — со 50% од вкупната вредност, освен кога корекцијата е потребна за избегнување на функционални и психички пречки — психичка надградба и оштетувања предизвикани не по вина на осигуреникот.

За случаите кои треба да се ослободат од учество во трошоците по оваа точка, треба да се прибави мислење од лекарската комисија на оваа заедница;

3. сите здравствени услуги, абортуси, за кои не постои апсолутна медицинска индикација, 20%;

4. за сите извршени здравствени услуги предизвикани во пијана состојба и тепачка, како и сообраќајни незгоди во пијана состојба и употреба на брза помош во врска со тоа се партиципира 100% од цената на услугата и ова се наплатува од причинителот на штетата;

5. за незадолжителна имунизација, од вкупниот износ на трошоците 100%;

6. ортопедски чевли (член 10) 40%;

7. нараквици 40%;

8. сите видови гумени чорапи, освен на осигурените лица од женскиот пол, кога носат протези на долните екстремитети 40%;

9. кожни капи 40%;

10. ортопедски влошки 40%;

11. корсети и мидери 40%;

12. затети, суспензориуми и појаси 40%;

13. сите видови очни помагала (чл. 29) 30%;

14. привремени и имедијатни протези 50%;

15. вештачка дојка (чл. 22 став 1 точка 8) 50%;

16. перика поради болест за осигурени жени (член 22 став 1 точка 7) 50%;

17. слушни помагала 40%;

18. апарати за говор 40%;

19. заботехничка помош и други забнопротетички средства 20%.

Член 4

Осигурените лица се ослободени од учество во трошоците, ако во целост ги исполнуваат претходните услови на осигуреник за следните помагала:

1. протези за горни и долни екстремитети (вештачки раце и нозе).

2. инвалидски колички дадени на употреба;

3. стапови или патериди;

4. сите видови санитарни справи.

Член 5

Како трошоци во смисла на оваа одлука се подразбираат: услугите, помагалата и санитарните справи утврдени со договор помеѓу Заедницата и здравствената работна организација, односно Заедницата и работната организација која го испорачува помагалото и санитарните справи.

Член 6

Осигурените лица по плаќаат утврдениот дел на учество со оваа одлука на организацијата која ќе

ја изврши услугата, односно која ќе го испорача помагалото и во случај кога таа организација не склучила договор со Заедницата на осигуреното лице, а има регулирани договорни обврски со подрачната заедница на здравството и здравственото осигурување.

Член 7

Осигурените лица не учествуваат во трошоците за поправка на помагалата кога на таква поправка имаат право согласно правилникот.

Член 8

Во поднесувањето на трошоците предвидени со оваа Одлука не учествуваат осигурените лица — деца до навршени 20 години, а ако се на редовно школување — до пропишаното редовно школување, а најмногу до 26 годишна возраст и лица на кои потребата од сите видови на помагала настапила како последица на несреќа на работа и професионално заболување, и лица постари од 65 годишна возраст.

Член 9

Со примената на оваа одлука престанува да важи Одлуката за учество на осигурените лица во трошоците при користењето на здравствената заштита, бр. 02-385/1 од 30. XII. 1976 година.

Член 10

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното објавување во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 01-65/1

5 февруари 1981 година

Пробиштип

Претседател,

дипл. геол. инж. **Игнат Ефремов, с. р.**

104.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 29 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на заедничка седница на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците во организациите на здружен труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 5 февруари 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИТЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТЕН ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

Придонесите за здравствено осигурување во постојан месечен износ за 1981 година се плаќаат и тоа:

1. за учениците во стопанството односно за учениците во училиштата за квалификувани работници, во кои покрај училишната се изведува и практична настава во работната организација, училиштето или приватниот работодавец, во износ од 100 динари за целосна здравствена заштита;

2. за ученици односно студенти — странски државјани кои се наоѓаат на школување или практика на територијата на Заедницата, доколку со меѓународна спогодба не е определено поинаку, во износ од 400 динари за целосна здравствена заштита;

3. за лица кои учествуваат во организирани работни акции, а кои на тие работи работат најмалку 6 часа дневно, во износ од 100 динари за целосна здравствена заштита;

4. за уживателите на постојана државна помош дадена од страна на бившите президиуми на народното собрание или од страна на Извршниот совет, во износ од 200 динари;

5. за членови на семејството на југословенските државјани во странство, кои не се здравствено осигурени по прописите на земјата во која работат или според меѓународна спогодба, а пред стапување во работен однос во странство имале живеалиште на територијата на оваа заедница, во износ од 170 динари по член;

6. за лица кои се наоѓаат на предвојничка обука и логорување, во износ од 130 динари за целосна здравствена заштита;

7. за лица припадници на територијалните единици — припадници на цивилната заштита за време на извршувањето задачи на територијалната одбрана, во износ од 80 динари на име придонес за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести;

8. за ученици во средните училишта и студенти во вишите и високите школи, факултетите, уметничките академии за времетраењето на практичната работа во врска со наставата, во износ од 100 динари на име придонес за несреќа на работа и заболување од професионални болести;

9. за лица кои се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација што ги организира Заедницата за вработување, во износ од 250 динари за целосна здравствена заштита;

10. за лица кои работат помалку од половината од полното работно време, во износ од 90 динари и тоа на име придонес за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести;

11. за лица припадници на доброволни организации на противпожарна заштита, во износ од 70 динари на име придонес за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионална болест.

Член 2

Придонесите ги пресметуваат и ги плаќаат обврзниците на начин утврден со закон, со Статутот и други општи акти на Општинската заедница.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Со донесувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 01-483/1 од 24 април 1980 година.

Бр. 01-66/1

5 февруари 1981 година

Пробиштип

Претседател,

дипл. геол. инж. **Игнат Ефремов, с. р.**

КОНКУРСИ

Врз основа на член 41 и 43 од Статутот на Центарот за стручно оспособување и преквалификација — Струга, Соборот на работни луѓе на Центарот

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

за реизбор на индивидуален работороен орган (директор) на Центарот за стручно оспособување и преквалификација

Покрај општите услови предвидени со Законот кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

— да има виша стручна подготовка од просветна струка со најмалку 6 години работно иску-

тво, од кои 5 години на раководно место за стручно оспособување на возрасни;

- да има организаторски и други работни способности;
- да поседува морално-политички квалитети;
- да не е осудуван за кривично дело и стопански криминал

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Пријавите со потребните документи како доказ дека со исполнети конкурсните услови, да се доставуваат до Центарот за стручно оспособување и преквалификација — Струга.

Неблаговремените и некомплетираниите документи нема да се земат во разгледување. (57)

СОВЕТОТ НА РО ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ, ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО — СКОПЈЕ

распишува **КОНКУРС**

за реизбор и избор на следните работни места:
— на еден научен или виш научен соработник за наука по овчарство.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за високото образование на СРМ, Законот за организирање на научните дејности на СРМ и согласно донесената Одлука за критериумите за избор на наставно-научните работници во РО Земјоделски факултет — Скопје.

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт за сточарство.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат диплома, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, куса биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во 4 примероци.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Некомплетирани документи нема да се земаат предвид при разгледувањето. (58)

Врз основа на член 28 и 29 од Правилникот за работни односи на работната организација, Работничкиот совет на Работната организација за производство на „Мермерен комбинат“ — Прилеп

распишува **КОНКУРС**

за именување раководител на Комерцијалниот сектор — реизбор

Покрај општите услови за засновање на работен однос предвидени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

- да поседуваат висока стручна подготовка — економски факултет;
- да имаат работно искуство 4 години на раководни работи и работни задачи во структурата;
- да имаат организаторски способности во објавувањето на работите и работните задачи.

Кон пријавите кандидатите се должни да ги достават следните документи: диплома за завршен економски факултет и доказ за работното искуство.

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Некомплетираниите документи нема да биде земена во разгледување.

За резултатите од конкурсот кандидатите ќе бидат писмено известени во рок од 8 дена, од денот на изборот.

Пријавите со потребната документација се поднесуваат до Конкурсната комисија на Работната организација за производство „Мермерен комбинат“ — Прилеп. (64)

Работничкиот совет на Машинската индустрија „МИНИОР“ — Винаца по втор пат

распишува **КОНКУРС**

за прием на секретар-правник на Работната организација

Покрај општите услови, предвидени со Законот за здружен труд, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

- да има завршено висока стручна подготовка — правен факултет;
- да ја регулирал воената обврска;
- да има двогодишно работно искуство;
- да не е осудуван и да не е под истрага.

Пријавите со комплетната документација да се доставуваат до Работната организација „МИНИОР“ — Винаца, ул „Индустриска“ бб во рок од 15 дена од објавувањето.

Некомплетираниите молби нема да се земаат во разгледување. (59)

Врз основа на член 65 од Статутот на Работната организација за уредување на градежно земјиште „КОМУНАЛЕЦ“ — Македонски Брод, Конкурсната комисија на Работната организација

распишува **КОНКУРС**

за директор (реизбор)

Услови:

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатот треба да ги исполнува и следните услови:

- да поседува морално-политички квалитети;
- да има виша или средна стручна подготовка од градежна, економска или правна насока;
- да има најмалку две години работно искуство на раководно работно место и најмалку 5 години работен стаж;
- да поседува организаторска способност.

Кандидатите кон пријавата да достават: уверение за завршено образование (диплома оригинал).

Некомплетираниите документи и молбите по истекот на рокот нема да се земаат предвид.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите се поднесуваат до Работната организација за комунално уредување на градежно земјиште „КОМУНАЛЕЦ“ — Македонски Брод. (65)

СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА КУМАНОВО ОБЈАВУВА

дека ќе врши избор на:

— двајца судии на Општинскиот суд во Куманово. На еден од нив му истекнува мандатот.

Кандидатите покрај општите услови предвидени со законот треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

- да се дипломирани правници со потребно искуство и стручно знаење;
- да имаат положен правосуден испит; и
- да имаат морално-политички квалитети за вршење на судска функција.

Молбите (пријавите) заедно со доказите дека ги исполнуваат пропишаните услови се доставуваат до Комисијата за избор и именување на Собранието на општината Куманово.

Објавата е отворена 15 дена од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Куманово“, „Службен весник на СРМ“ и весникот „Ново Македонија“. (63)

СООПШТЕНИЕ

Собранијата на општините Карпош и Центар — Скопје, врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79), објавуваат дека поради истекот на мандатот ќе извршат избор на тројца судии на Општинскиот суд Скопје I — Скопје.

За судија може да се пријави лице, кое покрај општите услови предвидени со закон, треба да ги исполнува и следните посебни услови:

- да е државјанин на СФРЈ;
- да е дипломиран правник со потребно искуство и стручно знаење;
- да има положено правосуден испит, и
- морално-политички квалитети за вршење на судската функција.

Заинтересираните лица своите пријави можат да ги достават до Собранието на општината Карпош — Скопје — Комисија за прашањата на изборите и именувањата, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на соопштението. (55)

СОДРЖИНА

	Страна
67. Одлука за давање согласност на Самоуправната спогодба за здружување на основните организации на здружениот труд во Работната организација за општенски, телеграфски и телефонски сообраќај „Скопје“ — Скопје — — — — —	161
68. Одлука за давање согласност на измената на Републичкиот стандард за задолжително основно образование — — — — —	161
69. Одлука за давање согласност на висината на придонесот од личен доход од работен однос за обезбедување средства на Републичката самоуправни интересна заедница за основно образование за 1981 година — — — — —	161
70. Одлука за насочување на издвоените средства на посебна сметка од данокот на доход во 1979 година — — — — —	162
71. Одлука за доставување ценовник за поодделни производи и услуги на Републичката заедница за цени заради заверка — — — — —	162
72. Одлука за распоредување на девизите утврдени за потребите на Републиката и на општините во 1981 година — — — — —	162
73. Решение за утврдување на исполнетоста на условите за почеток со работа на Студентскиот дом во Битола — — — — —	164
74. Одлука за избор на претседател на Републичкиот општествен совет за стопански развој и економска политика — — — — —	164
75. Одлука за именување на секретар на Републичкиот општествен совет за стопански развој и економска политика — — — — —	164
76. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 65/80 од 29 јануари 1981 година — — — — —	164
77. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 112/80 од 21 јануари 1981 година — — — — —	165
Општествени договори и самоуправни спогодби	
90. Општествен договор за основање на Републичка заедница за работите на цените — — — — —	166
Општи акти на самоуправните интересни заедници	
СКОПЈЕ	
91. Одлука за утврдување стапка на придонес од личен доход од работен однос за	

обезбедување средства на Републичката самоуправни интересна заедница за основно образование за 1981 година — — — — —	168
92. Одлука за измена на Републичкиот стандард за задолжително основно образование — — — — —	168

ДЕМИР ХИСАР

93. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската самоуправни интересна заедница на физичката култура — Демир Хисар — — — — —	168
94. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската самоуправни интересна заедница на културата — Демир Хисар — — — — —	169
95. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Заедницата за социјална заштита — Демир Хисар — — — — —	169

КАВАДАРЦИ

96. Одлука за утврдување стапките на придонесите на ОСИЗ на културата — Кавадарци и РСИЗ на културата — Скопје за 1981 година — — — — —	170
97. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Заедницата за основно образование за 1981 година — — — — —	170
98. Одлука за утврдување стапките на придонесите на ОСИЗ на физичката култура — Кавадарци и РСИЗ на физичката култура — Скопје за 1981 година — — — — —	170
99. Одлука за утврдување стапките на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита — Кавадарци за 1981 година — — — — —	171

ШТИП

100. Одлука за утврдување стапките на придонесите за остварување приходи на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Штип и на Републичката заедница на културата за 1981 година — — — — —	171
--	-----

ПРОБИШТИП

101. Одлука за стапките на придонесот и тарифите на придонесите за здравствено осигурување и стапките на посебните придонеси за користење на здравствена заштита во странство за 1981 година — — — — —	172
102. Одлука за стапката на придонесот на кастарскиот доход и паушалниот придонес за здравствено осигурување на работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средства за работа над кои постои право на сопственост од подрачјето на општината Пробиштип за 1981 година — — — — —	173
103. Одлука за учество на осигурените лица во трошоците при користење на здравствената заштита за 1981 година — — — — —	173
104. Одлука за постојаните износи на придонесите за здравственото осигурување на одделните категории лица надвор од работен однос осигурени по Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението за 1981 година — — — — —	174